


A2 - ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНА ЗГРАДА





ГП 7.29 од ДУП: Градска Четврт ЦС 11.07
КП 1360/14 , КП 1360/16 и КП 1360/17, КО Гази Баба

СТАН БР. 01, 10
34 m²

ПРИЗЕМЈЕ



СТАН 01, 10		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.2
2	КУЈНА	2.63
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	13.77
4	СПАЛНА СОБА	8.75
5	БАЊА	4.45
6	ДЕГАЖМАН	1.37
	ВКУПНО	34.17




ОСНОВА СО МЕБЕЛ

ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ



СТАН БР. 02, 09

51 m²

ПРИЗЕМЈЕ



СТАН 02, 09		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.46
2	КУЈНА	3.69
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	16.71
4	СПАЛНА СОБА	11.16
5	РАБОТНА СОБА	7.89
6	БАЊА	3.25
7	ДЕГАЖМАН	2.49
8	ТОАЛЕТ	2.59
	ВКУПНО	51.24



ОСНОВА СО МЕБЕЛ


ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ

СТАН БР. 03, 08



32 m²



ПРИЗЕМЈЕ



СТАН 03, 08		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.31
2	КУЈНА	4.02
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	12.13
4	СПАЛНА СОБА	9.72
5	БАЊА	3.37
	ВКУПНО	32.55




ОСНОВА СО МЕБЕЛ


ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ

СТАН БР. 04, 07
43 m²

ПРИЗЕМЈЕ



СТАН 04, 07		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.72
2	КУЈНА	3.63
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	21.7
4	СПАЛНА СОБА	9.84
5	БАЊА	4.59
	ВКУПНО	43.48




ОСНОВА СО МЕБЕЛ

ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ


СТАН БР. 05, 06

31 m²

ПРИЗЕМЈЕ



СТАН 05, 06		
НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА		ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	2.76
2	КУЈНА	4.31
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	10.54
4	СПАЛНА СОБА	9.23
5	БАЊА	4.18
ВКУПНО		31.02




ОСНОВА СО МЕБЕЛ



ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ

СТАН БР. 11
43 m²

ПРИЗЕМЈЕ



СТАН 11		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	4.2
2	КУЈНА	6.15
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	15.08
4	СПАЛНА СОБА	14.39
5	БАЊА	3.45
ВКУПНО		43.27




ОСНОВА СО МЕБЕЛ



ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ

СТАН БР. 12, 22, 25, 35, 38, 48, 51, 61
41 m²

КАТ 01- 04



СТАН 12, 22, 25, 35, 38, 48, 51, 61		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.3
2	КУЈНА	2.69
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	14.02
4	СПАЛНА СОБА	12.21
5	БАЊА	3.85
6	ДЕГАЖМАН	1.37
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		37.44
	ТЕРАСА	3.65
ВКУПНА ПОВРШИНА		41.09




ОСНОВА СО МЕБЕЛ

ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ


СТАН БР. 13, 21, 34, 39, 52, 60
73 m²




КАТ 01-04



СТАН 13, 21, 34, 39, 52, 60		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.46
2	КУЈНА	6.44
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	19.76
4	СПАЛНА СОБА	10.37
5	СПАЛНА СОБА	16.89
6	БАЊА	3.36
7	ДЕГАЖМАН	2.74
8	ТОАЛЕТ	2.62
ВКУПНА СТАЊБЕНА ПОВРШИНА		65.64
	ТЕРАСА	3.36
	ТЕРАСА	4.4
ВКУПНА ПОВРШИНА		73.4






ОСНОВА СО МЕБЕЛ





ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ

СТАН БР. 14, 20, 27, 33, 40, 53, 59
40 m²

КАТ 01- 04



СТАН 14, 20, 27, 33, 40, 46, 53, 59		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.31
2	КУЈНА	4.02
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	16.27
4	СПАЛНА СОБА	9.74
5	БАЊА	3.37
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		36.71
	ТЕРАСА	3.34
ВКУПНА ПОВРШИНА		40.05






ОСНОВА СО МЕБЕЛ

ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ

СТАН БР. 15, 19, 28, 45, 54, 58
60 m²

КАТ 01-04







ОСНОВА СО МЕБЕЛ

ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ

СТАН БР. 16, 18, 31, 42, 44, 55, 57
37 m²

КАТ 01-04




ОСНОВА СО МЕБЕЛ



ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ

СТАН БР. 17, 56
36 m²

КАТ 01-04



СТАН 17, 56		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	2.88
2	КУЈНА	5.08
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	10.57
4	СПАЛНА СОБА	9.67
5	БАЊА	3.33
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		31.53
	ТЕРАСА	4.23
ВКУПНА ПОВРШИНА		35.76




ОСНОВА СО МЕБЕЛ

ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ


СТАН БР. 23, 24, 37, 49, 62, 63

27 m²


КАТ 01- 04



СТАН 23, 24, 37, 49, 62, 63		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.13
2	КУЈНА	3.5
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	13.05
4	БАЊА	3.33
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		23.01
	ТЕРАСА	4.21
ВКУПНА ПОВРШИНА		27.22



ОСНОВА СО МЕБЕЛ




ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ


СТАН БР. 36

27 m²


КАТ 02



СТАН 36, 50		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.13
2	КУЈНА	3.5
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	17.65
4	БАЊА	3.33
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		27.61



ОСНОВА СО МЕБЕЛ





ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ


СТАН БР. 50

27 m²


КАТ 03



СТАН 36, 50		
НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)	
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.13
2	КУЈНА	3.5
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	17.65
4	БАЊА	3.33
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		27.61



ОСНОВА СО МЕБЕЛ




ТЕХНИКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ



СТАН БР. 26

73 m²

КАТ 02



СТАН 26,47		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.46
2	КУЈНА	3.99
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	19.78
4	СПАЛНА СОБА	12.5
5	СПАЛНА СОБА	9.27
6	БАЊА	3.36
7	ДЕГАЖМАН	1.85
8	ТОАЛЕТ	2.59
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		56.8
ТЕРАСА		16
ВКУПНА ПОВРШИНА		72.8



ОСНОВА СО МЕБЕЛ


ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ

СТАН БР. 47

73 m²




КАТ 03



СТАН 26,47		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.46
2	КУЈНА	3.99
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	19.78
4	СПАЛНА СОБА	12.5
5	СПАЛНА СОБА	9.27
6	БАЊА	3.36
7	ДЕГАЖМАН	1.85
8	ТОАЛЕТ	2.59
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		56.8
ТЕРАСА		16
ВКУПНА ПОВРШИНА		72.8




ОСНОВА СО МЕБЕЛ





ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ

СТАН БР. 30, 43
37 m²

КАТ 02, 03



СТАН 30, 43		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (m ²)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	2.88
2	КУЈНА	5.08
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	13.06
4	СПАЛНА СОБА	12.02
5	БАЊА	3.33
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		36.37




ОСНОВА СО МЕБЕЛ



ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ

СТАН БР. 32
60 m²

КАТ 02



СТАН 32, 41		
НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)	
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.74
2	КУЈНА	5.6
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	23.48
4	СПАЛНА СОБА	12.13
5	БАЊА	3.92
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		48.87
ТЕРАСА		10.89
ВКУПНА ПОВРШИНА		59.76




ОСНОВА СО МЕБЕЛ



ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ

СТАН БР. 41
60 m²

КАТ 03



СТАН 32, 41		
НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)	
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	3.74
2	КУЈНА	5.6
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	23.48
4	СПАЛНА СОБА	12.13
5	БАЊА	3.92
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		48.87
ТЕРАСА		10.89
ВКУПНА ПОВРШИНА		59.76




ОСНОВА СО МЕБЕЛ

ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ



СТАН БР. 64, 67

71 m²

ПОТКРОВЈЕ



СТАН 64, 67		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (m ²)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	4.48
2	КУЈНА	4.34
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	18.79
4	МАСТЕР СПАЛНА	17.83
5	МАСТЕР БАЊА	5.45
6	СПАЛНА СОБА	12.03
7	ДЕГАЖМАН	3.57
8	БАЊА	4.72
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		71.21




ОСНОВА СО МЕБЕЛ

ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ



СТАН БР. 65, 66

56 m²

ПОТКРОВЈЕ



СТАН 65, 66		
	НАМЕНА НА ПРОСТОРИЈА	ПОВРШИНА (м2)
1	ВЛЕЗЕН ХОЛ	5.18
2	КУЈНА	4.19
3	ДНЕВНА СОБА + ТРПЕЗАРИЈА	13.14
4	МАСТЕР СПАЛНА	12
5	СПАЛНА СОБА	10.62
6	БАЊА	5.66
7	ДЕГАЖМАН	3.15
8	ТОАЛЕТ	2.31
ВКУПНА СТАНБЕНА ПОВРШИНА		56.25



ОСНОВА СО МЕБЕЛ

ТЕХНИЧКА ОСНОВА СО ДИМЕНЗИИ